


Сè произвесно е дека на Косово може да пукне ако неговиот статус се одолговлекува на неопределено време. Најморбидна е тезата на еден западноевропски политички дневник дека Европа потајно се надева оти наскоро преостанатите Срби на Косово сами себе етнички ќе се исчистат. Европските лидери упатуваат и заканувачки тонови до екстремните водачи во Приштина дека нема да толерираат наметнати и избрзани одлуки, ниту насилство врз Србите и меѓународните трупи. ООН и претставници на ЕУ оцениле дека Србија нема институционална контрола врз воените ресори, а уште помалку врз парамилитарните српски групации. Тоа создава уште похаотична состојба која не може да се контролира.

освен што ги одложуваа работите на неопределено време. Никој не сакаше врел костен во своите раце. И ете, нештата сè уште се одложуваат. Времето не работи за Белград. Не е веќе пет до дванаесет, туку дванаесет и пет. Постојано се говори за некаков формален суверенитет кој не само практично, туку очигледно повеќе нема да го има ниту на хартија. Денес Белград валканите работи ги фрли во рацете на меѓународната заедница, пред сè, на Русија. И Коштуница и Тадиќ, па и радикалите

како да сакаа да кажат - тие нека одлучат, барем никој од нашите нас нема да нè проколнува дека сме се согласиле со тоа. Најлесно е така. Но, истовремено и неодговорно, непрофесионално. Формалната конструктивност на Белград за време на повторените преговори во Виена е само фарса. Отстапки нема ниту од едната, ниту од другата страна. Тоа е процедура која мора да помине низ вратите на оние кои го смислиле ова сценарио. Ништо повеќе. Работите нема да се изменат. Крајно оддалечените по-



Директорот на вашингтонската организација "Проект за демократија во транзиција", Брус Џексон, смета дека решавањето на статусот на протекторатот се одвива така како што е предвидено и на почетокот на летово Косово ќе стане независна држава. Од друга страна, сè повеќе руски аналитичари им сугерираат на српските тимови за Косово да се фокусираат на заштитата на Србите во областа и да се залагаат за поделба на територијата затоа што ништо друго не преостанува. Преголемата верба во руското вето на крај може да биде разочарувачка за Србија и за српскиот народ. Други сугестии водат во насока на тоа Србите да побараат дводомен косовски Парламент и можност за вертикално здружување на општините или на регионите.

СÈ Е ИСТО, САМО



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Времето покажа дека Косово стана симбол на српскиот национален неуспех. Кога Белград ја имаше власта над него, тој не знаеше како да ја практикува. Недемократските режими само ја оддалечуваа областа од пазувите на државата. Низ тоа време Косово стана сосема друго општество. Во деведесеттите години не е остварена никаква економска интеграција. Поработ од крајот на минатиот век се обидоа да го ублажат демократите во Белград, кои во 2000 година со нов ентузијазам пристапија кон решавањето на најгорливото српско и балканско прашање. Наместо да ги приближат ставовите со Албанците од косовско-метоховската област досевците не правеа ништо друго

Постои една интересна опција за Косово која ја предлагаат одредени светски аналитичари и политички стратегии. Примерот на Порторико. Тоа е територија во составот на САД, но под самостојна управа, со целосна контрола на своите внатрешни работи. Тие приврзаници на идејата Косово да се гради по урнекот на Порторико сметаат дека би ги задоволilo Албанците и Србите - земја со самостојна управа под многу лабав суверенитет на Србија.



зиции не ветиа можност за доближување на максималистичките ставови. Сè произвесно е дека на Косово може да пукне, ако целата работа околу неговиот фамозен статус се одолговлекува на неопределено време. Најморбидна е тезата на еден западноевропски политички дневник дека Европа по-тајно се надева оти наскоро преостанатите Срби на Косово сами себе етнички ќе се исчистат. Тоа е повторно препуштање на ситуацијата надвор од раце. Некој заговара нов 17 март!? Ако најголемиот мотив на меѓународната заедница во пакетот мерки за Косово е да се спречи нова војна на Балканот, тогаш малку валкани се коментарите кои деновиве се пишуваат во врвните европски гласила.

ПРОГНОЗИРАНА ИДНИНА НА СРБИЈА ДОКОЛКУ КОСОВО ОСТАНЕ ВО НЕЈЗИНИ РАМКИ				
	1931	1981	2011	2051
СРБИ	72%	71%	65%	42%
АЛБАНЦИ	6%	14%	21%	41%
ОСТАНАТИ	22%	15%	14%	17%

неможноста да се дојде до компромис меѓу двете страни, ќе го отвори патот на новото насилство. Во таков случај, последиците би биле ризични по целиот регион. Никој во меѓународната заедница не сака да ја преземе одговорноста доколку избие нов судир. Силите на КФОР силно предупредуваат дека постои потенцијална опасност од нова војна. Меѓу косовските Албанци има голема нетрпеливост кон западните земји, пред сè, кон НАТО, ООН, ОБСЕ и ЕУ. Се претпоставува дека доколку Русија и Кина бидат против

лите на КФОР силно предупредуваат дека постои потенцијална опасност од нова војна. Меѓу косовските Албанци има голема нетрпеливост кон западните земји, пред сè, кон НАТО, ООН, ОБСЕ и ЕУ. Се претпоставува дека доколку Русија и Кина бидат против

НАСИЛСТВОТО ПОИЗВЕСНО ОД МИРОТ



Обединетите нации сè помалку веруваат во брзото и ефикасно решение за косовскиот протекторат. Не веруваат ниту дека предлогот на Ахтисари ќе вроди со плод. Тој е осуден на неуспех уште првиот ден кога го донесе во Белград и во Приштина. Сепак, најголемите грижи произлегуваат



СЛОБО ГО НЕМА!

Се очекува косовската ситуација да ја заостри состојбата во кавкаскиот регион. Министерот за надворешни работи на непризнатата грузиска република Абхазија, Сергеј Шамба, смета дека во последно време преговорите меѓу Тбилиси и Абхазија стагнираат. Грузија стравува од распаѓање на државата, бидејќи многу спорни подрачја во овој дел од светот можат да тргнат по истиот пат по кој сега оди Косово. Абхазија смета дека Грузија намерно ги заострува односите за да ја уништи идејата за осамостојување на Абхазија.

од крвката безбедносна состојба на Косово, каде што повторно се реактивирани екстремните групи кои цели десет години војуваа за одделување на областа од српската држава. Во светската организација веќе се зборува дека стагнацијата на преговарачкиот процес и

планот на Ахтисари во Советот за безбедност, а ЕУ воздржана како што се очекува, тоа ќе биде уште потежок проблем. Од друга страна, ако политичките лидери на Албанците еднострано прогласат независност надвор од ООН, ќе се отвори можноста Косово да го признаат само неколку држави. Во тој случај, Косово не може да стане член на Обединетите нации. Албанците имаат разработено план со едно неконтролирано насилство побрзо да ја истуркаат идејата за независност, но под услов побуната да почне во српските населби. Како и да е, на удар ќе се најдат мировните сили на КФОР. За да не дојде до ваков развој на состојбите европските земји се обидуваат да ги убедат косовските лидери во догледно време да не прогласуваат независност. На моменти европските лидери упатуваат и заканувачки тонови до екстремните водачи во Приштина дека нема да толерираат наметнати и избрзани одлуки, а уште помалку насилство врз Србите и меѓународните трупи. Истовремено, ООН и претставници на ЕУ оцениле дека Србија нема институционална контрола врз воените ресурси, а уште помалку врз парамилитарните српски групации. Тоа создава уште похаотична ситуација, која не може да се контролира. Како што тргнале работите, сè личи на ситуацијата од крајот на 90-тите години. Сè е исто, само Слобо го нема.

ФАЗЛИ ВЕЛИУ СОЗРЕА ЗА ЦРНИОТ СПИСОК НА САД И НА ЕУ

Нов момент во новосоздадената косовска приказна се како е движењето "Самоопределување", базирано на радикално гледање на нештата и примена на методи својствени за веќе видените структури на ОВК, ОНА, АНА и на нив сличните. Планот на Ахтисари е неприфатлив за радикалните Албанци од регионот затоа што со овој план Србите добивале многу повеќе права од Албанците во Македонија, иако првите бројат само 5, а вторите 25 отсто од вкупното население. Состојбите добија нов тек и димензија по одржувањето на насилните демонстрации во Приштина и по најавите за отворање канцеларии на движењето во Македонија. Според нив, цел е создавање простор за собирање на косовските студенти кои се на универзитетите во Скопје и во Тетово. Сепак, надежна е изјавата на челниците на ДУИ дека нема потреба од отворање такви канцеларии во Македонија. Движењето "Самоопределување" за Македонија е проблематично од аспект што нејзиниот западен дел го нарекува Илирида и го вбројува во териториите кои еден ден треба да ја сочинуваат големоалбанската државна творба. Дури и Фазли Велиу, кој буквално учествуваше како тепач на протестите во Приштина, бил најавен како претставник на Илирида. Ке следува ли сега запишување на Велиу на црниот список на САД и на ЕУ така како налагаат нивните нормативи и правила? Сплетот на околностите го налага тоа. Во меѓувреме, "Самоопределување" се заканува со нестабилност на Македонија доколку планот на Ахтисари се прифати од меѓународната заедница. Тоа е јасна увертира во лавиринтот од кој Македонија не може да се извлече. Во моментот, нашата држава нема стратегија како би се однесувала во еден таков потенцијален хаос. Можеби ние знаеме како да се однесуваме во Ирак, Авганистан или во Босна, но кога на ред ќе дојдат домашните безбедносни задачи, по обичај паѓаме на испитот и тоа неколку пати досега.



Доколку сепак дојде до независност на Косово, Кина би можела да побара свои услови во новонастанатата ситуација. Пекинг цврсто ќе стои на ставот да се изгласа резолуција во која ќе се наведе дека косовскиот случај нема да може да се примени за Тибет, а истовремено постои можност да почнат разговори со Американците за реинтеграција на Тајван. Со ова Кина би можела да извлече огромна корист, слично како и Русија - врз грбот на Србија да издејствуваат свои стратешки национални интереси.

Денес Словачка е една од ретките европски земји во кои се води жестока дебата околу косовското прашање. Статусот на српската покраина стана внатрешнополитичка тема и е во центарот на вниманието на случувањата.

Ова, поради стравот дека косовскиот преседан, како што некои го нарекуваат таму, може да се по-

втори со малцинствата кои живеат на територијата на Словачка, но и во други земји од опкружувањето. Братислава се плаши од унгарското малцинство на југот од земјата. Имено, пред извесно време партијата на унгарската коалиција поднесе резолуција до словачкиот Парламент, која го поддржува отцепувањето на Косово од Србија. Тоа е голем аларм за Словачка. Од друга страна, пак, радикалните словачки националисти поднесоа свој предлог во Собранието да се изгласа резолуција за неповредливост на српските граници.



ProMedia


hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner



tel. 02/ 3215980

ProMedia